



**Ramstore**

*Добиј љубеке, Живеј љубодро*



**dormeo®**

*Пошонете во  
сладок сон!*

Во периодот  
од 01.06.2018 до 19.08.2018  
со купување во Рамсторе  
маркетите имате можност  
да добиете 50% попуст на  
Дормео производите.



**-50%**

# dormeo®

## Ловец на сништа

### Анатомска перница 30 x 50cm

АНАТОМСКИ ДИЗАЈН  
ЗБОГАТЕН СО ПОДДРШКА  
ОД МЕМОРИ ПЕНА

- AirX систем за проветреност и свежина
- Навлака која се вади и пере
- Идеална за странично спиење
- Памучна навлака

редовна цена: 1.498,00 ден.

цена со попуст х 5 купони:

**749**<sup>00</sup>  
ден.



**-50%**

### Класична перница 50 x 70cm

ПОЛНЕЊЕ КОЕ  
Е НАЛИК НА  
ПЕРДУВИ

- Антиалергиска
- Целосно се пере
- Идеална за секоја положба на спиење
- Памучна навлака

редовна цена: 1.698,00 ден.

цена со попуст х 5 купони:

**849**<sup>00</sup>  
ден.



**-50%**



РЕГУЛАЦИЈА НА ВИСИНА

Вистински памук



СИСТЕМ СО КОПЧИЊА



**-50%**



ДОБИВАТЕ 2 ВО 1:  
ЛЕСНА ЛЕТНА ПРЕКРИВКА И ЗИМСКИ ПОЛНЕТ  
ЈОРГАН КОИ ЗАЕДНО СЕ СПОЕНИ СО КОПЧИЊА.

### Двоен јорган 140 x 200cm

- Со луксузно полнење за потполна мекост
- Антиалергиски
- Целосно се пере

редовна цена: 3.998,00 ден.

цена со попуст х 5 купони:

**1.999**<sup>00</sup>  
ден.



### Ловец на сништа

...Се верува дека ги лови сите сништа. Во својата мрежа ги заробува лошите сништа, а низ своите меки пердуви му дозволува на убавиот и мирен сон да допре до вас...

редовна цена: 398,00 ден.

цена со попуст х 5 купони:

**199**<sup>00</sup>  
ден.



**-50%**



## Заштитна, водоотпорна прекривка за душек

- Отпорна на течност и дамки
- Го зачувува вашиот душек чист
- Го продолжува рокот на траење на душекот



**-50%**

**90 x 200cm**

редовна цена: 1.398,00 ден.  
цена со попуст х 5 купони:

**699<sup>00</sup> ден.**



**180 x 200cm**

редовна цена: 2.598,00 ден.  
цена со попуст х 5 купони:

**1299<sup>00</sup> ден.**



**СОБИРАЈТЕ КУПОНИ!**



## Наддушек 4 + 1

- 4 см Екоцел пена и 1cm Мемори пена
- AirX систем на страниците за зголемена проветреност
- Нелизгачка подлога



**90 x 200cm**

редовна цена: 5.998,00 ден.  
цена со попуст х 5 купони:

**2.999<sup>00</sup> ден.**



**160x200cm**

редовна цена: 10.998,00 ден.  
цена со попуст х 5 купони:

**5.499<sup>00</sup> ден.**



**-50%**



Мазна и мека, високо апсорбирачка површина



5 зонско јадро

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА УДОБНОСТ НА ВАШИОТ КРЕВЕТ, СОФА, КАУЧОТ ИЛИ ЗА БИЛО КАКОВ ПОСТОЕЧКИ ДУШЕК ЧИЈА УДОБНОСТ САКАТЕ ДА ЈА ЗГОЛЕМИТЕ.

## ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЈАТА:

Во периодот од 01.06.2018 до 19.08.2018 за секоја сметка во вредност над 300.00 денари добивате купон. Дополнителниот купон се добива со купување на некој од прикажаните промотивни производи на задната страна од летокот, доколку вкупниот износ на сметката е над 300.00 денари. Со собирање на потребниот број на купони и поволна доплата можете да купите некој од производите на брендот **Дормео** по промотивна цена со попуст од 50%. Производите можете да ги подигнете најдоцна до 31.08.2018.





За купен Збегов јогурт 2.8% мм 1.75 л.



За купен производ Супер Јајце Л 10/1



За купен производ од бендот Поли



За купен производ од брендот Рискоса



За купена дорина млечна/со лешници/ со кекс 80гр



За купен производ Цедевита Го 345мл



За купен Синалко леден чај 1,5л



За купен Јана леден чај



За купено вино Александрија Куве 0,75 Л



За купен производ од брендот VEET



За купена Бекутан крема од прикажаните



За купен производ од брендот NIVEA SUN



За купена Лакалут паста за заби од прикажаните



За купен ПЕРСИЛ ГЕЛ 1,46 Л



За купен кој било ФАКС детергент



За купени Прима Пак производи

dormeo®

Побрзајте и посетете ги нашите маркети. Ве очекуваат производите на Дормео! Рамсторе маркетите го задржуваат правото да ја прекинат акцијата од објективни причини. За можни печатни грешки Рамсторе маркетите однапред се извинуваат

Ramstore